

Сеидба на ранопрелетни поледелски култури

Ранопрелетни култури се: јарата пченица, јариот јачмен и јариот овес.

При изборот на површина за сеидба ја јарите култури треба да се води сметка истите да се одгледуваат во плодород и тоа по можност по окопни или зрнести мешумкасти бидејќи така ќе се осигура поголем принос.

Основната обработка и ѓубрењето за јарите култури, исто како и за озимите треба да се изврши од есен.

Роковите за сеидба на јарата пченица се од половината на февруари до половината на март, за јариот јачмен од почетокот на февруари до половината на март, а за јариот овес во првата половина на март. Се што се сее подоцна представува ризик.

Јарите култури треба интензивно да се ѓубрат со оглед на кратката вегетација. Доколку основното ѓубрење не е извршено од есен, тогаш за јарата пченица во пресеидбената припрема треба да се наѓубри 250-400 кг/ха NPK 10-30-20. Во пресеидбената припрема може да се додаде и 150-200 кг/ха Уреа 46% Азот и тогаш не е потребно прихранување, а ако не се додаде уреа тогаш се прихранува во фаза на братење со 200-250 кг/ха KAN.

За јариот јачмен многу е важна раната сеидба, а целото ѓубрење се врши пред сеидба. При основната обработка се ѓубри со 200-300 кг/ха 10-30-20, а при пресеидбената обработка треба да се наѓубри со 200-300 кг/ха NPK 15-15-15.

За јариот овес основното ѓубрење се врши од есен, но до колку не е извршено, пред сеидба се ѓубри со околу 500-600 кг/ха NPK 15-15-15.

Во вегетација се прихранува само јарата пченица (до колку не е пресеидба ѓубрена со азот), бидејќи јачменот и овесот се култури со нежно стебло и многу осетливи на полегнување.

Преголемата количина влијае на полегнувањето.

За сеидба се користат јари или факултативни сорти. За сеидба на пченицата се употребува 250-260 кг/ха, за јачменот 180-200 кг/ха а за овесот 140-160 кг/ха семе,

Во текот на вегетацијата се применуваат сите мерки на нега како кај озимите житарици.



Сеидба

Изготвил:

М-р Цветан Јовановски